

20101162241

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА КУЛТУРАТА

24 2010

07-3511/1
24 2010

Ѓорге Иванов,

Трајко Вељаноски,

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КУЛТУРАТА

1
49/2003, 82/2005 24/2007), („ 88 а “ 31/98,
88- 88- ,

(1)

91

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(8)

(1)

(9)

88-

“

2

91

„(1)

: 500

, :

(25 36),

90)

(91).

(2)

300

(1)

(3)

300

(1)

(4)

(1)

(5)

(1)

“

3

91

91- ,91- 91- , :

(1)

1.000 1.500

, :

57),

(22 (2)),

(68 (3))

(2)

(86 (1)).

700 1.000

(1)

(3)

600 700

(1)

- (4) (1)
- (5) (1)
- (1) 91-
91 (:
- (2) 91- ,
- (3) (1) (:)
- (4)
- (5) , :
- ,
-
- (6)
- (7)
- (8)
- (9)
- (10)
- (11) ,
- (1) 91 91- ,
- (2)
- (3)
- (4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(6)

“

4

15

5

“

”